

ВЕСТИ - ИНФОРМАЦИИ

**ОДБЕЛЕЖУВАЊЕ НА 3 ДЕКЕМВРИ -
МЕЃУНАРОДЕН ДЕН НА ЛИЦАТА СО
ИНВАЛИДНОСТ***Маја ФИЛИПОВСКА*

Институт за дефектологија,
Филозофски факултет
Универзитет „Св. Кирил и Методиј“
Скопје, Република Македонија

Примено: 20.12.2015
Прифатено: 29.12.2015
UDK: 376-056.26/.3(497.711)(062)

Традиционално и оваа година Институтот за дефектологија при Филозофскиот факултет го одбележа 3 Декември, Меѓународниот ден на лицата со инвалидност. Во организација на Институтот, беа организирани два настана на Филозофскиот факултет.

Првиот настан, кој се реализираше на 03. 12. 2015 година, беше организиран во соработка со студентите од Институтот за дефектологија и студентите од Педагошкиот факултет во Скопје „Св. Климент Охридски“, Архитектонскиот факултет, Факултетот за ликовна уметност и од Факултетот за музичка уметност. Во официјалниот дел од програмата свое обраќање имаше Стефани Накова, студент од Институтот за дефектологија, проф. д-р Зора Јачова, раководителка на Институтот за дефектологија и проф. д-р Велимир Стојковски, ректор на Универзитетот „Св. Кирили и Методиј“ од Скопје.

Покрај обраќањата, програмата ја збогатија студентите од Педагошкиот факултет „Св. Климент Охридски“ во Скопје: Џенгис Мемедовски ја изведе песната „Тajно моја“ на знаковен јазик, а Александар Матовски ја презентираше темата „Младите и Дауновиот синдром“.

Адреса за кореспонденција
Маја ФИЛИПОВСКА
Институт за дефектологија,
Филозофски факултет
Универзитет „Св. Кирил и Методиј“
бул. Гоце Делчев, бр. 9А,
1000 Скопје, Македонија
Е-пошта: m_filipovska@hotmail.com

NEWS AND INFORMATION

**CELABRATION OF 3RD OF DECEMBER,
INTERNATIONAL DAY OF PERSONS WITH
DISABILITIES***Maja FILIPOVSKA*

Institute of Special Education and Rehabilitation,
Faculty of Philosophy,
Ss Cyril and Methodius University
Skopje, Republic of Macedonia

Recived: 20.12.2015
Accepted: 29.12.2015

This year as well, the Institute of Special education and rehabilitation celebrated the International day of persons with disabilities. In that occasion, two different events were organized by the Institute at the Faculty of Philosophy.

The first event was held on 03.12.2015 and was organized in collaboration with the students of the Institute of Special education and rehabilitation, Faculty of pedagogy “St. Kliment Ohridski” from Skopje, Faculty of architecture, Faculty of Fine Arts and Faculty of Music. In the official part of the program, speeches were held by Stefani Nakova, student at the Institute of Special Education and rehabilitation, dr. Zora Jachova, PhD, head of the Institute of special education and rehabilitation and dr. Velimir Stojkovski, PhD, rector of the University “Ss Cyril and Methodius” – Skopje.

Beside the mentioned speeches, the event was enriched by the students from the Faculty of pedagogy “St. Kliment Ohridski” from Skopje with the performance of “Tajno moja” in sign language by Dzengis Memedovski and the presentation of Aleksandar Matovski called “Youth and the Down syndrome”.

Corresponding Address:
Maja FILIPOVSKA
Institute of Special Education and Rehabilitation,
Faculty of Philosophy, Ss Cyril and Methodius
University
Bull. GoceDelchev, no. 9A,
1000 Skopje, Macedonia
E-mail: m_filipovska@hotmail.com

Студентката Ема Ананиевска од Факултетот за музичка уметност ја изведе *Fantaisie impromptu* од Шопен на пијано, а заедно со Игор Постолов од Филозофскиот факултет и Џенгис Мемедовски од Педагошкиот факултет ја испратија пораката насловена како „Еднакви во различноста“ од името на студентите со посебни потреби. Насловот на оваа изведба всушност беше и главното мото на настанот.

Во рамките на програмата, беа доделени и 4 награди од фондацијата „Проф. д-р Љупчо Ајдински“. Наградата за студент со највисок просечен успех за генерацијата 2010/2011 ѝ беше доделена на Анита Стојчевска, а наградата за најдобро рангиран студент при уписот на Институтот за дефектологија за учебната 2015/2016 година ѝ беше доделена на Николовска Ангела. На Републичкиот центар за поддршка на лица со интелектуална попреченост „Порака“ му беше доделена награда за постигнати одлични резултати во заштитата, образованието и рехабилитацијата на лицата со интелектуална попреченост, а наградата за постигнати научноистражувачки резултати во областа на дефектологијата ја доби Македонското научно здружение за аутизам.

По завршувањето на официјалниот дел на програмата, студентите беа вклучени во интерактивни катчиња за различни видови инвалидност (катче за оштетен вид, оштетен слух, интелектуална попреченост и катче за телесна инвалидност). Преку овие катчиња, присутните гости имаа можност подетално да се запознаат со карактеристиките на овие видови инвалидност и да се соочат со бариерите кои ги имаат лицата со инвалидност.

Вториот настан во организација на Институтот за дефектологија беше тркалезната маса која се одвиваше на 04.12.2015 година, на тема „Предизвиците во воспитно-образовниот процес во посебните училишта во Република Македонија“. Со содржините на програмата на тркалезната маса раководеше проф. д-р Зора Јачова. Покрај членовите на Институтот за дефектологија, на тркалезната маса беа присутни претставници од посебните основни и средни училишта во Република Македонија и советничката за воспитание и образование на деца со посебни образовни потреби во Бирото за развој на образованието, г-ѓа Снежана Трпевска.

The student Ema Ananievska from the Faculty of Music made a piano performance of the Chopin's "Fantaisie impromptu", and together with Igor Postolov from the Faculty of philosophy and Dzengis Memedovski sent a message from the students with disabilities called "Equal in diversity". The name of their performance was the main motto of the whole event.

The Foundation "Prof. d-r Ljupco Ajdinski" presented 4 awards this year. The best student award for the generation 2010/2011 belonged to Anita Stojchevska, and also an award was given to the highest ranked student at the university admission in 2015/2016, Angela Nikolovska. The Republic Center for Support of Persons with Intellectual Disability was awarded for achievements in the protection, education and rehabilitation of persons with intellectual disability. The award for scientific research achievements was given to the Macedonian Scientific Society for Autism.

After the official part of the program, the students were organized in 4 corners for different type of disabilities (intellectual disability corner, hearing impairment corner, visual impairment corner and corner for physical disability). All the guests had a chance to widen their knowledge about the disabilities and experience the barriers of the persons with disabilities.

The second event organized by the Institute of special education and rehabilitation was a round table which took place on 04.12.2015 with the topic "Challenges in the education process in special schools in Republic of Macedonia". The program of this round table was managed by dr. Zora Jachova, PhD. At the round table, beside the institute members, attended representatives from all the special elementary and high schools in Republic of Macedonia and the counselor for education of children with special educational needs in the Bureau for Education Development, mrs. Snezana Trpevska.

Првиот дел од тркалезната маса беше предвиден за презентацијата на советничката Трпевска и презентациите на претставниците од посебните училишта. Во вториот дел се реализираше работилница во две групи на која членовите на групите ги адресираа и синтетизираа клучните предизвици во спроведувањето на воспитанието и образованието во посебните училишта во земјата. Модератори во првата група беа проф. д-р Зора Јачова и г-ѓа Снежана Трпевска, додека втората група ја модерираа проф. д-р Даниела Димитрова-Радојичиќ и проф. д-р Наташа Чичевска-Јованова. Тркалезната маса беше завршена со презентација на работата на двете групи, со цел проследување на издвоените предизвици и проблеми до релевантните институции и наоѓање начини за нивно решавање.

The first part of the roundtable was intended for presentations of all schools representatives and the counselor Trpevska. During the second part, a workshop with two working groups was organized and each group had to address and synthesize the main challenges in the education process in the special schools in the country. Moderators of the first group were Dr. Zora Jachova and Mrs. Snezana Trpevska, and the second group was moderated by Dr. Daniela Dimitrova Radojickij, PhD, and Dr. Natasha Chichevska-Jovanova, PhD. This roundtable was finalized by presentations of the working groups in order the allocated challenges and problems to reach the relevant institutions and to be resolved.